

1.	Наслов на наставниот предмет	ИНТЕРНА МЕДИЦИНА			
2.	Код	ДЛ-125			
3.	Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломиран логопед			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Катедра по интерна медицина			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	Прва/II	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	проф. д-р Даниела Чапароска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> • Да ги научи основните принципи на здравствената нега на интернистичките болни • Да се здобие со способност научените теоретски знаења од интернамедицинада ги применува во практиката 				
11.	Теоретска настава(60 часа): <ul style="list-style-type: none"> •Кардиологија(10 часа) •Пулмологија(10 часа) •Гастроентеро-хепатологија(10 часа) •Хематологија(7 часа) •Нефрологија(7 часа) •Ендокринологија и болести на метаболизмот(7 часа) •Ревматологија(7 часа) •Токсикологија (2 часа) Вежби(40 часа):Практично изведување на стекнатите теоретски знаења.				
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби, семинари				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часови			
14.	Распределба на расположивото време	Предавања и вежби			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	60 часови	
		15.2.	Вежби, Семинари	40 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса		
		16.2.	Самостојни задачи		
		16.3.	Домашно учење		
17.	Начин на оценување бодови				
	17.1	Континуирани проверки			
	17.2	Завршен испит			Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности, вклучително и учеството во континуираните проверки на знаењето за да добие потпис. * присуство на теоретска настава: 51% - 60% - 6 бода; 61% - 70% - 7 бода; 71% - 90% - 9 бода; 91% -100% - 10 бода.

	17.3	Семинарска работа/проект (презентација: усмена)	
	17.4	Активно учество	мин.-макс. Теоретска настава бодови 6 -10 Континуирана проверка бодови 54 - 90
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 59 бода 5 (пет) F
		од 60 до 68 бода 6 (шест) E	
		од 69 до 76 бода 7 (седум) D	
		од 77 до 84 бода 8 (осум) C	
		од 85 до 92 бода 9 (девет) B	
		од 93 до 100 бода 10 (десет) A	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Студентот е потребно редовно да ја посетува теоретската и практичната настава за да пристапи на континуирана проверка.Проверката на знаења е писмена и се изведува по завршувањето на предавањата и вежбите. Оценката за целокупниот испит се добива според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите добиени од сите активности, вклучувајќи ги и континуираните проверки. Студентот е должен да освои минимум бодови (60%) од континуираните проверки, воспротивно, се јавува на комплетен завршен испит.Комплетен завршен испит: Испитот е писмен. Се состои од континуираната проверка на која што студентот не освоил минимум бодови.	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студентска анонимна евалуација за предметот, наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата.	
22.	Литература		
		Задолжителна литература	
	22.1.	1.	Одбрани поглавја од Серафимовски В.Интерна медицина, уредник. Куманово: Македонска Ризница, 2003
		2.	Авторизирани предавања од катедрите
	22.2.	Дополнителна литература	